

Бесплатен примерок

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

| Број 82 | Година XIII | мај - јуни 2018 г. | Весник на Општина Аеродром



НАД 500 ДЕЦА ТРЧАА ПОД МОТОТО
„УЧИЛИШТА БЕЗ НАСИЛСТВО“3

АКТИВНОСТИ4 - 11

ЕКОЛОГИЈА12 - 17

ОБРАЗОВАНИЕ18 - 19

ЖИВОТ20 - 21

ЗДРАВЈЕ22 - 23

СТИЛ24 - 25

ТЕАТАР26

ЗАБАВА27

СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ28 - 29

ПИСМА30

ИНФО31

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ:

- **Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот** – секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот
- **Одделение за урбанизам** – понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот
- **Комунално одделение** – понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и петок од 08:30 до 09:30 часот

Првиот број на весникот „Аеродром“
излезе во јуни 2006 година
Весникот излегува како двомесечник

Редакција
д-р Маја МАНЧЕВСКА
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА
м-р Александра МИЛЕВСКА-ПЕТРОВСКА
Ивана ЈОВАНОВИЌ-АЦКОВСКА

Уредува
Одделение за односи со јавност и
развој и поддршка на интегралниот
информациски систем

Лектор
м-р Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Дизајн
Европа 92 - Кочани

Фоторепортер
Томислав Атанасовски

Издава
Општина Аеродром

Градоначалник
Златко Марин

Печати
Европа 92 - Кочани

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516
факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk
www.aerodrom.gov.mk

Адреса:
Јане Сандански 109 Б,
1000 Скопје

НАД 500 ДЕЦА ТРЧАА ПОД МОТОТО „УЧИЛИШТА БЕЗ НАСИЛСТВО“



Над 500 деца учествуваа на 12-от по ред мини маратон што се одржа во паркот „Авион“. Оваа година децата трчаа под мотото „Училишта без насилство за секое дете“. Гости на настанот беа актуелната светска рекордерка во маратон за жени, Пола Редклиф, претставникот на УНИЦЕФ во Македонија Бенџамин Перкс

и претседателката на Советот на Општина Аеродром, Ивана Цветковска.

Во трката учествуваа ученици од шесто одделение, кои трчаа по кружна патека кај авиончето во должина од 500 метри, со иста позиција за старт и цел, а настанот беше збогатен со музичка програма пред и по завршувањето на

спортскиот дел. Трката немаше натпреварувачки карактер и сите учесници добија медали и награди.

Детскиот мини маратон се одржа во организација на Сојузот на спортови на Скопје и Сојузот на училиштен спорт на Скопје, а под покровителство на УНИЦЕФ и во рамки на Wizz Air Скопскиот Маратон.

HAPPY BIRTHDAY

ОПШТИНА АЕРОДРОМ ГО ПРОСЛАВИ 13-ОТ РОДЕНДЕН СО ХУМАНИТАРНА ЗАБАВА

Роденденот на Општина Аеродром оваа година беше прославен во паркот со авион како целодневна забава заедно со голем број граѓани од сите возрасти. Роденденската забава имаше хуманитарен карактер, така што во соработка со Црвениот крст се собираа средства за социјално загрозуени семејства на територијата на Општина Аеродром.

„Се надевам дека хуманоста што денеска ја иницираме ќе прерасне во традиција и заштитен знак на Општина Аеродром“, изјави градоначалникот Златко Марин на централната манифестација.

Исто така, го промовиравме и социјалното претприемништво. За таа цел, здруженија од Општина Аеродром што работат со ранливи категории Лице в лице, Содем, Во мојот свет и Порака ги претставија своите производи на повеќе локации во паркот.

Програмата ја збогати настапот на децата од детските градинки и основните училишта со ритмички точки, балет, хип-хоп настани, драматургија, соло пеење со флејта и народни ора, на кои им се придружија магионичар и улични забавувачи.

Во рамки на организацијата имаше и три натпревари во кои учествуваа сите основни училишта. За најдобар кошаркар беше прогласена Сара Гацевска, за најдобар ликовен уметник е избрана Ана Велјановска, а епитетот најдобар поет, односно поетеса ѝ беше даден на Миа Шеќероска од IV2 одделение во ОУ „Блаже Конески“ за песната „Растеме со Аеродром“.

Во вечерниот дел од програмата настапија професионални бендови и изведувачи од Аеродром како Марко Кума и Црни, Бени со Нон Стоп и Златко Ориѓански. Настанот го отвори квартетот на Македонската опера и балет, а заврши со музика по избор на Драган Б. Костиќ.




АНКЕТА ЗА НАЈДОБАР УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ ВО АЕРОДРОМ

Во рамки на прославата на 13-от роденден Општина Аеродром преку социјалните мрежи спроведе анкета за избор на најдобар угостителски објект, со цел да го поттикне локалниот економски развој.


Во категоријата најдобро кафуле победи „Лонг плеј“, најдобар лаунџ бар е „Гет кафе“, а за најдобар ресторан беше избран „Де гама“.



Де гама



Лонг плеј




Гласај за најдобар локал!



Дежаву

Општината додели и признание на DeJaVu Capitol Mall за општествено одговорен локал, заради поддршката на хуманитарниот настан.



Гет кафе

ОБЕЗБЕДЕНИ СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛОСНА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТОТ ЈУРУМЛЕРИ – ДРАЧЕВО

Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин, директорот на јавното претпријатие за државни патишта, Зоран Китанов и претседателката на Советот на Општина Аеродром, Ивана Цветковска, на 4.4.2018 година пред месната заедница „Долно Лисиче“ одржаа средба со граѓаните на оваа населба во врска со реконструкција на регионалниот пат Јурумлери – Драчево и други проблеми со кои се соочуваат жителите.



Регионалниот пат во Долно Лисиче е долгогодишен горлив проблем за локалното население. Директорот на ЈПДП, Китанов, под чија надлежност е овој пат, информираше дека се обезбедени средства од Светска банка за негова целосна и темелна реконструкција. Во моментот е во тек тендерска процедура што ќе трае до крајот на јуни годинава, а реконструкцијата ќе почне во најбрз можен рок.

На средбата се зборуваа и за санација на други локални улици во Долно Лисиче. Конкретно, Општина Аеродром има изработено три проекти за реконструкција на улици 2, 4 и 20.

РЕКОНСТРУИРАНИ „ТОДОР ЧАНГОВ“ И „ЃОРЃИ КАПЧЕВ“

Реконструкцијата на улиците „Тодор Чангов“ број 20 и „Ѓорѓи Капчев“ број 9 опфати асфалтирање на потегот каде што се градеа атмосферска канализација.

Реконструкцијата на улиците, кои се протегаат од булеварот „Февруарски поход“ до Усјанскиот канал, опфаќа промена на целата асфалтна конструкција со санација на пропаднатите места, како и промена на тампонскиот слој.

За оваа реконструкција беа направени измени на проектната документација во тек на градба. Целта беше прилагодување на „Новопроектирана улица 9“ со „улицата „Тодор Чангов“ број 20 во однос на овозможување пристап до подземна гаража и прилагодување на висината на рабниците.



Улиците се во вкупна должина од 1 километар и 240 метри

и широчина од шест метри. Вкупната инвестиција за овој проект чини речиси 20 милиони денари, по половина инвестиција со Град Скопје

НА МЕСТОТО НА НАПУШТЕНОТО ЗЕЛЕНИЛО ВО МИЧУРИН ЌЕ НИКНЕ НОВ ПАРК



Општина Аеродром ќе гради нов парк во населбата Мичурин, спроти ОУ „Блаже Конески“. Старите игралишта што се наоѓаат на оваа локација во моментот имаат

оштетени реквизити, урбаната опрема тука е застарена и нефункционална, а зеленилото запуштено.

Новиот проект ги вклопува постојните елементи, односно дет-


ското и спортско игралиште, патеките и дрвјата и предвидува нивна целосна обнова, односно поставување нови и дополнителни реквизити и урбана опрема. Идејното решение максимално ќе ги користи постојните зелени површини, а проектирани се и нови зелени површини и богато хортикултурно уредување. Овој парк, што ќе се гради по долгогодишно барање на жителите од овој дел на Аеродром, ќе биде прилагоден за сите возрасти.

За потребите на проектот се издвоени околу девет милиони денари од Буџетот на Општина Аеродром. Активностите на терен ќе почнат веднаш по изработката на основниот проект и добивање одобрение за градење.

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА ГЕО-ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ НА ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Општина Аеродром ја пушти во употреба веб - апликацијата на Географскиот информациски систем (ГИС), што ги опфаќа сите важечки планови за територијата на општината.

Преку овој систем, секој може бесплатно да изврши увид во тоа како е испланиран просторот и каде се наоѓа неговиот дом, односно станбена зграда, куќа, деловен простор.



Апликацијата е поврзана директно со Агенцијата за катастар на недвижности и овозможува пристап до информации, како што

се број на катастарска парцела и објекти. Меѓу другото, ГИС-от нуди информации и за сообраќајниците, трговските центри и сите поважни објекти.

До апликацијата може да се пристапи со кликување на линкот поставен на интернет страницата на Општина Аеродром.

Засега, станува збор за почетна верзија на овој систем, кој во континуитет ќе се надградува.



Општина Аеродром ќе ги заменува старите со нови метални столбови за јавно осветлување, кои сега се наоѓаат во дворните места на куќите во населбата Лисиче.

Освен замената со нови, столбовите кои со години се наоѓаат во приватните дворови, ќе бидат поставени на јавна површина, односно на тротоарите. Станува збор за 265 столбови и околу 330 нови светилки, за што Општината издвои пет милиони денари.

Исто така, Општина Аеродром во текот на оваа година планира и осветлување на трговскиот центар во населбата Лисиче.

РАБОТИЛНИЦА ЗА АКТИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ВО ИНСТИТУЦИИТЕ



Неодамна во просториите на Општина Аеродром се одржа работилница за активно вклучување на младите во институциите.

„Локално активно вклучување на младите во институциите“ (ЛАВМИ) е програма, која има за цел да ја крене свесноста и знаењето за тоа што е политика, а што партија, што е партизираност, а што политизација.

ЛАВМИ им овозможи на учесниците одлична можност да се стекнат со вештини за создавање и пишување предлог-проекти, а истовремено да стекнат и повеќе знаење за процесот на креирање политики за млади.

Оваа програма се одвива во шест скопски општини: Кисела Вода, Карпош, Ѓорче Петров, Аеродром, Гази Баба и Центар. Програ-

мата е поделена во три модули кои ќе се спроведат во период од неколку недели, а е во организација на Институт за економски стратегии и меѓународни односи - Охрид и Агенција за млади и спорт.



ЌЕ СЕ ГРАДИ МОСТ ПРЕКУ ВАРДАР ОД ХОТЕЛОТ „РУСИЈА“ ДО ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Градоначалниците на Град Скопје и на општините Аеродром и Гази Баба, Петре Шилегов, Златко Марин и Борис Георгиевски најавија нов инфраструктурен проект за изградба на нов коридор со мост преку реката Вардар. Новиот мост ќе го поврзува булевар АСНОМ кај хотелот Русија, преку Вардар, низ населбата Ќерамидница, сè до раскрсницата кај скопскиот саем.

„Градот Скопје ја почна постапката за изградба на коридор за поврзување на Аеродром, Гази Баба и Центар. Пробивањето на овој сообраќаен коридор ќе даде исклучителна развојна компонента на градот и ќе овозможи да патуваме побрзо и побезбедно. Од Ново Лисиче до саем или од Автокоманда до ТЦ „Бисер“ со автомобил ќе се стигнува за само 5 минути. Времето на движење за велосипедистите и пешаците, исто така, ќе биде драстично намалено“, изјави Шилегов.



Новиот проект освен нов мост преку Вардар во должина од 120 метри предвидува и пробивање на нов и реконструкција на стар булевар во вкупна должина од 2.170 метри, 5 вкрстувања, 6 коловозни ленти, велосипедски патеки во двете насоки, пешачки патеки и дрвореди. Новиот коридор во градот задолжително ќе биде проследен и со нови автобуски линии на јавниот градски превоз.

Со изградбата на новиот мост ќе се намали сообраќајниот метеж и ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот.

Инаку, Аеродром во моментот е поврзана со Гази Баба со само еден мост.

Проектот, во вредност од 8 милиони евра, што беше презентирани е предвиден во ГУП од 1965-та година, а досега за него никој во Градот ја немал изготвено основната планска документација. Градбата на овој коридор со мост предвидено е да биде завршена во рок не подолг од 24 месеци од почетокот на градежните работи, кои се очекуваат да почнат во септември.

ПОЧНА САНАЦИЈА НА ДЕТСКИТЕ И СПОРТСКИТЕ ИГРАЛИШТА



Општина Аеродром ја почна пролетната акција за санација на детските и спортските игралишта, како и на клупите, кантите и другата урбана опрема на нејзина територија.

Во акцијата ќе се опфатат сите игралишта, според претходно утврден план и динамика. Одржувањето на детските игралишта почнува од населбата Мичурин, санацијата на спортските игралишта - од населбата Ново Лисиче, а обновувањето на урбаната опрема - од населбата 13 Ноември.

Општина Аеродром за оваа намена од Буџетот издвои 4 милиони и 800 илјади денари.

ЈА ПОДДРЖАВМЕ ГЛОБАЛНАТА АКЦИЈА „ЧАСОТ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА“



Општина Аеродром ја поддржа глобалната акција „Часот на планетата Земја“ со цел преку симболично исклучување на осветлувањето во рок од еден час да се истакнат сериозните последици од климатските промени врз планетата Земја.

Затоа на 24 март во периодот од 20:30 до 21:30 часот беа исклучени светлата во парковите „Јане Сандански“, паркот со авион, паркот со езерата, паркот „Бановина“, Паркот на светлината (спроти Мајчин дом) и трговскиот центар „Капитол мол“ во Општина Аеродром.



ПРОЛЕТНА ДЕРАТИЗАЦИЈА ВО АЕРОДРОМ



На целата територија на Општина Аеродром се изврши редовната пролетна дератизација.

Акцијата опфати околу 3.000 шахти со 9.000 мамци, вклучувајќи ги и основните училишта и детските градинки на нејзината територија.

Дератизацијата на глодачите ја изврши Институтот за јавно здравје, Скопје.

АКЦИЈА ЗА ЧИСТ АЕРОДРОМ!

Општина Аеродром спроведе пролетна еко-акција збогатена со едукативна кампања, во чиј рамки се расчистуваа диви депонии и се уредуваа јавните површини и парковите, вклучувајќи косење трева, собирање гранки и шут, како и метење на улиците и паркинзите.



Истовремено, инспекциските служби на Општина Аеродром почнаа едукативна кампања, преку која на терен ги информираат граѓаните за Законот за јавна чистота и казните кои следуваат за негово непочитување. За почеток несовесните граѓани што го прекршуваат Законот добиваа само опомена и информативни летоци со висината на казните за прекршоците.

Апелираме до граѓаните да ја почитуваат средината во која живеат и работат, а со цел подигање на еко-свеста кај населението. Наша цел е да обезбедиме чисти улици и тревници за граѓаните на Општина Аеродром.



СО ЕФИКАСЕН РЕГИОНАЛЕН СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ДО ПОЧИСТА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин, присуствуваше на работен состанок организиран од премиерот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев и министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки.

Темата беше презентирање на состојбите и капацитетите на општините во однос на управување со отпад во 8-те плански региони и дефинирање на следните чекори во неговата имплементација.

Општина Аеродром ги исполнува сите обврски што ги наложува регионалниот систем

за управување со отпад. Ќе продолжиме да работиме во насока на поефикасна селекција и упра-

вување на отпадот, како и развивање соработка со соодветните надлежни институции.



ЗАСАДЕНИ 500 НОВИ ДРВЈА ВО АЕРОДРОМ

Околу 500 дрвја се засадени на територијата на Општина Аеродром во рамки на пролетната акција за зазеленување што се спроведе изминатиот период во соработка со Град Скопје и ЈП „Паркови и зеленило“.

Новите висококвалитетни повеќегодишни садници се од видовите јавор, каталпа, јасен, чинар, брест, јапонска цреша, ликовен дамбар, декоративна јаболка,

липа, црвен даб и лириодендрон.

Дрвјата се засадени во паркот во близина на последната автобуска постојка на линијата број 5, покрај булеварите Видое Смилевски - Бато, АСНОМ, Србија, Јане Сандански, Трета македонска бригада, како и на улицата „Васко Карангелевски“.

Околу 60-тина садници се засадија и во околината на улиците „Коста Новаковиќ“ и „Ван-

гел Тодоровски“.

Исто така и во дворот на основното училиште „Александар Македонски“ беа насадени 50 садници, кои ќе придонесат во подобрување на животната околина на овој дел од општината. Садниците се од видот дуглазија и црн бор, а се донација од ЈП „Македонски шуми“, која беше доделена на барање на самото училиште.



СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА ЗА РОТВАЈЛЕРИ ВО ПАРКОТ СО АВИОН

На 21 и 22 април по паркот со авион се одржа седмата меѓународна клупска изложба за расата ротвајлер, на која учествуваа излагачи од десетина држави со 93 пријавени кучиња.

Целта на оваа манифестација

и местото на одржување е популаризација и заштита на расата ротвајлер, како и потврда дека не постојат лоши кучиња туку лоши и неодговорни сопственици. Исто така, ова беше можност граѓаните преку непосреден контакт да се

уверат во мирољубивоста и племенитоста на оваа раса, велат од Македонскиот ротвајлер клуб, кои беа организатори на изложбата.

Инаку, судии на изложбата беа Никола Парини од Италија и Срѓан Кнежевиќ од Србија.



ПРОБЛЕМОТ СО БЕЗДОМНИТЕ КУЧИЊА ЌЕ СЕ РЕШАВА ЗАЕДНО СО ГРАЃАНСКИТЕ АКТИВИСТИ



Општина Аеродром воспостави соработка со ЈП „Комунална хигиена“ во насока на градење ефикасен механизам за справување со бездомните кучиња. На неодамнешната средба на градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин со директорот на ЈП „Комунална хигиена“, Абдусамед Шабани, беше договорено да се формализира оваа соработка со меморандум, со кој ќе се прецизираат одговорностите на сите засегнати страни.

Имено, изминатиот период се

воспостави комуникација со граѓански активисти кои би биле заинтересирани на волонтерска основа да се вклучат во координирани акции за собирање на бездомните кучиња заедно со институциите. На овој начин ќе се гарантира хуман третман на животните, а истовремено ќе се олесни лоцирањето на бездомните кучиња

за кои е потребна кастрација и стерилизација. Дополнително, волонтерите преку социјалните мрежи ќе можат да помогнат во процесот на вдомување, а ќе им биде обезбеден пристап до кучињата за кои се одговорни.

Здруженијата за заштита на животните, исто така, се понудија да обезбедат донација за опремување на 7 боксови, кои би биле наменети за кучињата заловени на територија на Општина Аеродром.



ТРИ НОВИ ПАРКОВИ ЗА МИЛЕНИЧИЊА ВО АЕРОДРОМ



Општина Аеродром ќе гради паркови за миленичиња. Во тек е изработка на проект за парк за миленичиња, по што ќе се распише оглас за избор на фирма за изведба на три паркови за миленичиња на територијата на општината.



Основците од ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ го одбележаа Светскиот ден на водата



Основците од ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ со пригодна програма под мотото „Нашата драгоценост - водата“ го одбележаа Светскиот ден на водите 22 Март.

Во рамки на проектот се одржа презентација за важноста на водата и

совети како таа да се штеди, по што учениците твораа преку изработки на фигури и цртежи на истата тема, како и поезија, додека дел од нив настапија со пригодни песнички, рецитали и изведба на музички точки.

Целта на овој проект е да се крене свеста на најмладите за заштита и рационално користење на водата.

На настанот присуствуваше секретарот на Општина Аеродром, Пламенка Бојчева, како и директорот на училиштето, Александар Филипчев. Инаку,

одбележувањето на Денот на водата, го организираше асоцијацијата за едукација, спорт, култура и здравје Едиго плус со поддршка на Општина Аеродром, Град Скопје и јавното претпријатие „Водовод и канализација“.



Општина Аеродром домаќин на 5 држави учеснички во Еразмус+

ДА ЈА ОБОИМЕ ИДНИНАТА!



Општина Аеродром беше домаќин на 19 учесници од 5 држави во рамки на реализација и спроведување на активности на проектот Еразмус+ под наслов

„Да ја обоиме иднината!“.

Организатор на петтиот состанок во рамки Еразмус+ KA219 проектот е основното училиште „Лазо Ангеловски“, од каде на гостите-партнери од Турција, Романија, Италија, Австрија и Бугарија им ги претставија досегашните реализирани активности.

Целта на овој проект е да се создадат нови подобрени методи во учењето на уметноста и да се идентификуваат иновативни пристапи, за негова полесна

примена во секојдневниот живот.

Проектот се реализира во периодот од септември 2016 година до август 2018 година, а училиште-координатор е ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu од Анкара, Турција.

Општина Аеродром и во иднина ќе продолжи да поттикнува и да поддржува слични проекти, кои ќе помогнат за подобрување на образовниот процес и ќе го зголемат самото учество на наставниците и учениците во неговото креирање.

Основците од „Љубен Лапе“ се наредија со медали



Учениците од ООУ „Љубен Лапе“ изминатив период постигнаа високи резултати на повеќе различни натпревари што придонесуваат да се надгради знаењето стекнато на училиште. Така, во областа на природните науки Марин Ивчевски од VI одделение го освои првото место со 93 бодови, најмногу во Општина Аеродром, а Јана Матевска од IX одделение со 99 бодови во областа на биологијата. Во областа на народна техника, пак, на државниот нат-

превар во конструкторство Јована Димитрова освои златен медал, а во електроника - Илина Димитровска освои бронзен медал. Бронзен медал освои и Леонардо Змајшек за кино-видеотехника, додека во областа на агротехниката Мартин Манасиевски-Симиќ освои златен медал. На регионалниот натпревар по физика на прво место беше Благоја Јовчев, на второ - Филип Марковиќ и Ангела Настовска.

ЛИКОВЕН ХЕПЕНИНГ НА ТЕМА „МОЈАТА ПОРАКА ДО ЕВРОПА“

На 25.4.2018 година во ТЦ „Капитол мол“ се одржа ликовен хепенинг на кој децата од детските градинки и учениците од основните училишта цртаа на тема: „Мојата порака до Европа“, во организација на Општина Аеродром, Европското движење во Република Македонија и Европската деле-

гација во Република Македонија по повод прославата на 9-ти Мај, Денот на Европа.

За најдобра ликовна творба во категоријата од предучилишната возраст е избран цртежот на **КАТИНА АГОВСКА** од градинката „Буба Мара“ објект „Пчелка 2“.

Во категоријата од одделен-

ска настава за најдобар е избран цртежот на **МИА КАРАЦОВСКИ** од Vв од ООУ „Блаже Конески“.

Деветтоодделенката **МОНИКА СТОЈКОВСКА** од IXБ од ООУ „Браќа Миладиновци“ е избрана за најдобра во категоријата од предметна настава.

Победниците добија парична награда во висина од 1.500 денари, а сите учесници спинери, маички и сликовници со содржини што младата популација ќе ја приближи кон европските вредности, што всушност беше цел на ликовниот хепенинг, се разбира покрај развивањето на детската уметничка креативност и инвентивност.

Цртежите од ликовниот конкурс, како и наградените творби, ќе бидат изложени во трговскиот центар „Капитол мол“ до 9 мај.



КАТИНА АГОВСКА



МИА КАРАЦОВСКИ



МОНИКА СТОЈКОВСКА


ОПШТИНА АЕРОДРОМ СО ЕДЕН МИЛИОН ДЕНАРИ ПОДДРШКА ЗА „ГОЛА МЕСЕЧИНА“

Меѓународниот фестивал годинава ќе се одржи од 18 до 24 јуни по петти пат

Градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин и в.д. директорот на Националната установа Театар Комедија, Сашо Ристовски, потпишаа Договор за спонзорство на Меѓународниот летен фестивал на комедијата „Гола месечина“, кој годинава од 18 до 24 јуни ќе се одржи по петти пат.

Општина Аеродром за организирање на овој фестивал што се одржува на отворено ќе додели финансиски средства во износ од еден милион денари, а исто така и логистички ќе ја поддржи манифес-

тацијата. Сметаме дека „Гола месечина“ ќе придонесе за збогатување на културниот живот во општината и ќе ги анимира граѓаните во текот на летниот период.




Донираме 30 илјади денари во Женскиот фонд за жртви на насилство

Општина Аеродром ќе донира 30 илјади денари во Женскиот фонд наменет за жртви на насилство, кои сакаат да ја напуштат насилната средина.

Акцијата за собирање средства е организирана од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство на ниво на целата држава по повод Денот на жената – 8-ми Март, кој во себе носи своја симболика и е синоним за борбата за права на жените.

Главната цел на оваа акција е да го сврти вниманието кон семејното насилство и



да ја поткрне јавната свест за ова прашање. Првичната помош вклучува храна, облека и медицинска документација за жените, кои ги напуштаат насилните средини. Меѓу дру-

гото за нив се обезбедуваат извештаи од специјалисти и помош за ангажирање адвокат до моментот на добивање бесплатна правна помош.

Воведуваме мерки за заштита на жените и децата - жртви на насилство



На неодамнешната средба со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов и претставници на Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство, градоначалникот на Општина Аеродром разговараше за можностите за отворање регионални советувалишни центри за семејно насилство и други мерки за заштита на жените и децата.

ДОДЕЛЕНИ 810 РЕШЕНИЈА ЗА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА НОВОРОДЕНЧИЊА



Општина Аеродром додели 810 решенија за еднократна парична помош за новороденчиња на нејзината територија. За оваа намена се издвоени над 4 милиони денари од општинскиот Буџет.

Бројот на машки и женски деца родени во Аеродром во 2017 година е речиси идентичен, а расте бројот и на родени близначиња.

Проектот еднократна парична помош на секое семејство

со новороденче во Општина Аеродром продолжува и во 2018 година. Надоместокот е во висина од 5.000 денари. Еднократната парична помош се доделува врз основа на поднесено барање од страна на семејствата во Општина Аеродром со уредно приложена документација, која ќе го потврди раѓањето на новиот член во семејството и живеалиштето на подрачјето на Општина Аеродром.

Барањето е достапно на следниот линк

<http://aerodrom.gov.mk/dokumenti/formulari>

Општина Аеродром на сите семејства им го честита новиот член во семејството. „Најмладите остануваат во фокус на нашето внимание. И понатаму сме отворени за секој проект што значи подобрување на нивниот живот“ – изјави градоначалникот Златко Марин.

НАЈЗДРАВИТЕ НАВИКИ НА СВЕТОТ

Во денешно време на брз начин на живот создаваме навики што можат да му наштетат на нашето здравје, особено ако се комбинирани со стрес, недоволно вежбање, нездрава исхрана и грижи. Обидете се со некои од следните навики да се вратите на здравиот начин на живот.



» Пијте многу вода!

Дневно треба да се пие најмалку 8 чаши вода, но истовремено треба да се избегнува пиење нешто друго - заборавете на соковите, пијте само вода, чај без шеќер и од време на време свежо исцеден сок.

» Јадете три оброци дневно!

Доколку сте навистина зафатени, тогаш најверојатно немате доволно време да јадете редовно што значи дека по цел ден јадете кроасани, грицки и чоколади. Престанете да си го правите тоа себеси. Не само што ќе се здебелите, ваквиот начин на исхрана ќе ви го уништи метаболизмот и ќе ви предизвика сериозни здравствени проблеми.

» Гледајте што јадете!

Не се работи секогаш за количината на храна што ја внесувате и времето во кое јадете – најчесто проблемот е во тоа што јадете. Обидете се да ги избегнувате вештачките со-



стојки, односно јадете што е можно повеќе домашна и свежо подготвена храна. Во моментот шејковите се навистина многу популарни – подготвувајте ги сами со блендер.

» Благото нека ви биде награда, а не навика!

Дали имате навика секој ден по ручекот или навечер додека гледате телевизија да јадете нешто благо? Доколку е така, веднаш ослободете се од оваа навика. Намалете ја количината на шеќер што ја внесувате – благото нека ви биде награда. Првите неколку дена ќе бидат многу тешки, но потрудете се да ги поминете и резултатите ќе бидат очигледни.



» Шетајте секој ден!

Доколку немате доволно време за вежбање, одвојте барем 30 минути за прошетка во вашиот дневен распоред. Пешачете до работа, за време на паузата или до продавница. Употребата на вашите нозе како превозно средство не само што е многу здраво, туку е и навистина евтино. Внимавајте само дали имате удобни обувки.



» Одморете се убаво!

Сонот е еден од најважните аспекти од здравјето, а истовремено и најпотценетиот. Кога сте премногу зафатени најчесто го кратите времето за спиење што е навистина многу погрешна одлука. Редовниот сон ќе ве одржува здрави, среќни и активни. Сепак, доколку нешто ви прави проблеми во спиењето, тогаш обрнете внимание на душекот што го користите и дали тој ви нуди квалитетен и здрав сон.



» Смејте се што е можно повеќе!

Можеби ви звучи чудно, но смеењето е еден од најдобрите лекови. Позитивниот став кон работите е многу важен – дури и кога работите не се одвиваат онака како што планираме. Најдете нешто позитивно во сè што ви се случува и вашиот живот ќе стане многу подобар, поздрав и посреќен.

Се зголемува интересот за одгледување зеленчук во градски услови

ЗДРАВЈЕ ВО САКСИЈА

За да одгледате зеленчуци во саксија, треба да почитувате одредени правила, и резултатот нема да изостане. Ова се неколку идеи, кои ќе ви помогнат како најчесто среќаваните зеленчуци може да бидат одгледувани во домашни услови.

Здравата исхрана станува сè помодерна, па затоа интересот за одгледување зеленчук во градски услови се зголемува секој ден. На пазарот излегуваат нови сорти кои се создадени токму за таа цел. Такви се ситноплодните растенија кои не бараат многу простор.

Во зависност од зеленчукот што сте го избрале, ви требаат и различни по форма и големина саксии. Задолжително направете им дупки за наводнување и ставете на дното неколку камчиња, за да ја избегнете опасноста од преголемо количество вода. Зеленчукот има потреба од редовно полевање,



посебно оние чиј корен се развива многу брзо. Затоа одржувајте ја почвата влажна и не дозволувајте таа да се исуши. Повремено поткопнувајте ја и додавајте во неа дохрана и ѓубриво.

Ставете ја саксијата со зеленчук на светло место, внимавајте на штетниците, бидејќи зеленчукот

е вкусно мени и за нив. Ако случајно ги забележите, измијте го растението со раствор од вода и сапун или користете препарат за таа намена што ќе го најдете во земјоделските аптеки. Ова се некои вкусни видови зеленчук, кои може да ги одгледате на балкон:

» Шери домати

Шери доматиците во саксија придонесуваат за колоритот на вашата градина, но се малку каприциозни растенија, кои бараат внимание. Може да си купите расад, а ако ги посеете сами, очекувајте резултати за еден месец. Ако сакате да им се радувате до доцна есен, треба да ги насадите најдоцна до 10 јуни. Шери доматиците бараат добра почва и редовно полевање. Затоа ставајте им вода на секои два дена. Во случај доматиците да натежнат, најдете некој потпирач на кој ќе ги прицврстите.

» Лути пиперчиња

Лутите пиперчиња луѓето најчесто ги одгледуваат во саксии. Тие се лесни за одржување, па дури и да не сте некој голем градинар, ќе им се радувате и зиме. Не заземаат голем простор, со оглед дека и не растат многу. Лутите пиперки сакаат светли места и влажна почва. Исто така, сакаат и редовно да ги потхранувате со вештачки ѓубрива. Се тврди дека овој зеленчук ги штити и соседните растенија од штетници.



» 'Рдокви

'Рдоквите се задолжителен дел од секоја свежа салата. Освен тоа, тие се и еден од омилените зеленчуци на децата. Токму нив може без проблем да ги одгледувате и дома. 'Рдоквите не бараат некое внимание и грижа. Тие сакаат студени светла, но се радуваат и на светлината. За овој зеленчук нема потреба од големи саксии. Насадете ги 'рдоквите на длабочина од 2 см. Кога ќе сирнат од под почвата, ставете ги на студено и набљудувајте почвата да не остане сува.



» Спанаќ

Треба да знаете дека ако се зафатите со одгледување спанаќ во саксија, основната цел нема да ви биде богата реколта туку повеќе забавен експеримент и задоволство да имате и малку од овој полезен зеленчук никнат во домашни услови. Спанаќот, исто така, не бара голема саксија, иако расте многу брзо. Не сака топло и претпочита повлажна почва.

» Кромид и лук

Лукот може да го одгледуваат и најневештите градинари. За него не ви треба ниту специјална саксија. Потопете го долниот дел од една главица кромид или лук во чаша со вода, додека зеленчукот не добие долги зелени перки. Држете го на топло и светло и бидете сигурни дека ќе имате успех во родот.





„ЖЕНА МИ СЕ ВИКА БОРИС“ — УШТЕ ЕДНА ХИТ-КОМЕДИЈА

Прељубата, лагата, интригата и страста се вонвременски теми, врз кои се градат заплетите во оваа комедија и ќе ве држат со широка насмевка во текот на целата претстава

„Жена ми се вика Борис“ е современа фарса, дело на Рафи Шарт, еден од најпознатите современи француски комедиографи, чии текстови доживуваат успех на театарските сцени насекаде низ светот. Познат по своите прецизни заплети, тој е еден од легитимните наследници на Жорж Фејдо. Неговиот луциден драматуршки набој лесно комуницира со публиката, а ликовите од неговите комедии се одраз на нашиот секојдневен живот, кој понекогаш е зачинет со забавни „љубовни“ заплети. Комедијата „Жена ми се вика Борис“, што можете да ја видите во Театар Комедија, е со оригинален назив „Жена ми се вика Морис“ и е позната и по успешната филмска екранизација во Франција.

„Жена ми се вика Борис“ ги ревидира моралните кодекси на однесување, а дејството во пиесата е адаптирано и локализирано во македонски контекст, каде што ќе го препознаете менталитетот и стере-

отипите на современото живеење на семејствата на некои „наши“ политичари и бизнисмени. Прељубата, лагата, интригата и страста



се вонвременски теми, врз кои се градат заплетите во оваа комедија и ќе ве држат со широка насмевка во текот на целата претстава.

Почитувана аеродромска публика, повелете во Театар Комедија, ве очекуваме со една современа хит-претстава со калабалак од заплети, замена на идентитети и мноштво луди ситуации, кои се одвиваат со неверојатна брзина. Во претставата ќе ги видите актерите: Сашо Ристовски, Роберт Ристов, Мими Поповска – Ристов, Ева Скандеровска, Жаклина Петровска, Столе Мицов и Александар Михајловски.


Претставата е во режија на успешниот режисер на хит-комедии Синиша Евтимов, кој е режисер и на преставите „Вардарски пастуви“ и „Стјуардеси“, кои веќе неколку сезони се дел од репертоарот на Театар Комедија. Сценографијата е на Орхан Ќамилов, а костимографијата на Александар Ношпал.

Повеќе детали за оваа, но и за другите претстави од репертоарот на Театар Комедија, може да погледнете на веб-страницата:


www.teatarkomedija.mk

КОНЕЧНО СТИГНА ЧЕТВРТИОТ МАЈМУН

НЕ ГЛЕДА
НЕ СЛУША
НЕ ЗБОРУВА



ВИЦ НА МЕСЕЦОТ



СОСЕТКИ

Сосетката ѝ вика на Трпана:

- Сосетке, абе детето многу ви се дере!

А, Трпана ѝ враќа:

- А, што да правам? Да го ставам на вибрации?



Човекот се бори посилно за своите интереси, отколку за своите права.

Наполеон

Кога те кудат не прашувај зошто, туку кој! Кога те фалат не прашувај кој, туку зошто!

Мирослав Доленц Дравски

Мудрите луѓе зборуваат бидејќи имаат што да кажат, а глупавите бидејќи мораат да кажат нешто.

Платон

Не расипувај го тоа што го имаш со посакување на тоа што го немаш! Тоа што сега го имаш, некогаш било меѓу нештата, за кои порано само си можел да се надеваш

Епикур

СЕ БАРА!

ЕДЕН ЕЛЕКТРИЧАР, ДА НАПРАВИ СПОЈ МЕЃУ ЛУЃЕТО,
ЕДЕН ОПТИЧАР, ДА ГО ПРОМЕНИ ПОГЛЕДОТ НА СВЕТОТ
ЕДЕН УМЕТНИК, ДА НИ НАЦРТА НАСМЕВКА НА ЛИЦЕТО,
ЕДЕН СИДАР, ДА ИЗГРАДИ СИД НА МИРОТ,
ЕДЕН ГРАДИНАР, ДА ЗАСАДИ ПОЗИТИВНИ МИСЛИ И РАСПОЛОЖЕНИЕ.
И ЕДЕН ПРОФЕСОР ПО МАТЕМАТИКА ДА НЕ НАУЧИ ДА СМЕТАМЕ ЕДНИ НА ДРУГИ.

СМД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ



Украсно дрво во Аеродром - Здравко Тодоров



Чувар на куќата - Леа Јанковска



Кога природата се среќава со бетонот - Николина Спасеска



Пролетта во мојот дом - Иван Путица



Зајдисонце пред Велигден - Нино Димевски



Глуварче - Ангела Зимбакова



И најмалите знаат да уживаат во весникот на Општина Аеродром -

Билјана Трајановска



Зраци во парк Бановина -

Анџела Брајановска

Драги читатели, Општина Аеродром од поодamna Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии. Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас снимани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот:

vesnik@aerodrom.gov.mk

ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА,
ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ
НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И
ИМЕТО НА АВТОРОТ.

БАРАЊА ЗА ЕДНОКРАТЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТ ЗА НОВОРОДЕНЧЕ ДО 31 МАРТ 2019 ГОДИНА

Почитувани,

сакам да прашам за еднократната парична помош за новороденче дали по породувањето има рок, во кој треба да поднесеме барање или може кога било во текот на 2018 година?

Со почит,
И. А.

Почитувани,

рокот за поднесување барање за еднократен паричен надомест за новороденче родено во 2018 година е најдоцна до 31 март 2019 година.

Со почит,
Општина Аеродром

ОД 20 МАЈ ТУРНИР ВО МАЛ ФУДБАЛ

Традиционалниот турнир во мал фудбал „Скопје 2018“ годинава ќе се одржи по седми пат во спортскиот центар „Ново Лисиче“ со почеток на 20 мај.

Пријавувањето на екипите почна на 25 април, но бројот на учесници е строго ограничен. Подетални ин-

формации може да се добијат на официјалната страница на фејсбук или на контакт телефонот 072/ 213 963.

Оваа година турнирот ќе го организира здружение-то КБС 2012, а Општина Аеродром е генерален покровител. Наградниот фонд ќе изнесува 300.000 денари.



СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Итна медицинска помош	194
Пожар и елементарни непогоди	193
Центар за известување и тревожење	195
Полиција	192
ПС Аеродром	2432 362, 3142 408

Градинки

Срничка	2455 512
Буба Мара	2434 530

Основни училишта

Блаже Конески	2469 746
Браќа Миладиновци	2460 479
Ѓорѓија Пулевски	2455 510
Љубен Лапе	2450 220
Лазо Ангеловски	2430 324
Димитар Македонски	2440 011
Гоце Делчев	2438 288
Александар Македонски	6152 513

Средни училишта

Владо Тасевски	2464 123
Димитар Влахов	2464 590
Марија Кири Склодовски	2452 189

Библиотеки

Јане Сандански	2466 474
Кирил Пејчиновиќ	2450 449
Рајко Жинзифов	2443 450

Урбани заедници

Бисер	075/316 526
Јане Сандански	075/316 527, 2451 050
Мичурин	075/316 522
Острово	075/316 510
Стар Аеродром	075/316 517, 2468 433
Ново Лисиче	078/371 764
Горно Лисиче Запад	075/316 523, 2438 891
Горно Лисиче Север	075/316 511, 2438 891
Горно Лисиче Југ	075/316 541, 2438 885
Населба Лисиче	075/316 520
МЗ Долно Лисиче	075/316 521, 2792 072

Амбуланти

Јане Сандански	2463 277
Лисиче	2440 810
Пелагонија	2460 478

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Централа	2400 970
Пријавница	2401 511
Контакт со граѓани	2401 555
Локален економски развој	2401 542
Правна служба	2401 556
Човечки ресурси	2401 538
Урбанистички планови	2401 529
Осветлување	2401 533
Комунална инспекција	2401 521
Градежна инспекција	2401 521
Инспекција за домување	2401 521
Инспекција за животна средина	2401 521
Финансии	2401 513
Буџет	2401 536
Сметководство	2401 535
Даноци, такси и други приходи	2401 537
Данок на имот	2401 553
Јавни набавки	2401 548
Образование и култура	2401 517
ИТ	2401 530
Социјална заштита	2401 518
Архива урбанизам	2401 525
Совет на Општина Аеродром	2401 512
Инспекција	2401 522
Животна средина	2401 552
Урбанизам	2401 528
	2401 529
	2401 545
Комунално одделение	2401 532
	2401 534
	2401 540

Јавно осветлување

ЕВН	3205 000
КОД	2672 196

Јавни претпријатија

ЈП „Водовод и канализација“	3073 010
ЈП „Паркови и зеленило“	2464 272
ЈП „Комунална хигиена“	3216 644

Оџачарски услуги	2440 293
Кабаст отпад	0800 222 33

ПРИЈАВА НА КОРУПЦИЈА:

080052222

